



СОБРАНИ 1.300.000 ДОЛА КАНАДСКО - МАКЕ

Во организација на Канадско - македонското место (Canadian Macedonian Place) и семејството на познатиот бизнисмен од македонско потекло Џон Битов, минатиот месец, во луксузниот хотел "Фермонт Ројал Јорк" во Торонто, беше организиран гала банкет во чест на еден од најуспешните Македонци, кои живеат на Северноамериканскиот континент, Мајк Зафировски. Поранешниот член на бордовите на "Боинг" и на "Моторола", Зафировски, сега е еден од најважните луѓе во бордот на "Нортел".

Прв пат на едно место, а на иницијатива на познати бизнисмени од македонско потекло, беа присутни најпознатите сопственици и претставници на најголемите компании во Канада.

Додека се слушаа звуците на прекрасниот македонски

Royal York", познатиот канадски моден дизајнер од македонско потекло Томе, "Sony", "Tiffany and Co.", "Toronto Maple Leafs", Битов компанијата и многу други. Водител на целовечерната програма беше едно од најпознатите канадски телевизиски лица Род Блэк.

ЕМОЦИИ

Специјално за овој настан, на покана на Џон Битов, во Торонто допатува Симон Трпчески со дел од своето семејство. Трпчески, кој е добро познат и на овој континент, ги поздрави гостите на англиски јазик и неколку пати нагласи

"Би сакал младите во Македонија да знаат за мене, да бидам нивен модел кој тие ќе го следат, да веруваат дека успехот е можен, како што и јас сум верувал во себе", рече Мајк Зафировски.

дека со гордост ја претставува Македонија низ светот, и дека со најголемо задоволство ги свира композициите базирани на елементи на чудесниот и пребогат македонски фолклор.

Кај гостите кои се од македонско потекло, како и кај самиот Мајк Зафировски, до-

кументарниот филм посветен на неговиот живот и кариера, предизвика многу емоции, што се почувствува од неговото спонтано обраќање до присутните. Тој зборуваше за своето детство во Скопје, за преселувањето на неговото семејство во Соединетите Американски Држави во 1969 го-

Пишува:

Лилјана РИСТОВА


фолклор во салата влезе Зафировски, придружуван од сопругата Робин, двата сина и мајката на неговата сопруга, Мерилин. Веднаш потоа се пееја химните на Република Македонија и на Канада.

Добредојде меѓу Македонците во Торонто на Зафировски му посакаа Џон Битов јуниор, Мерилин Трентос и Сузан Ницовски, членови на организациониот одбор. Во својот говор Џон Битов јуниор се осврна и на големата македонска историја, почнувајќи од Македонската империја од времето на Александар Македонски, ги спомна делбите на Македонија и нагласи колку голема гордост за него е тоа што е Македонец.


Гостите ги поздрави и претставник на моќната финансиска група RBC (RBC Financial Group), која донираше 150.000 долари и беше еден од главните спонзори. Меѓу донаторите беа и "Air Canada", "Bell Canada", "Gucci", "Hugo Boss Canada", "Јагуар", "Microsoft Canada", "Милсон", "Fairmont



ЗАФИРОВСКИ ЗБОРУВАШЕ ЗА СВОЕТО ДЕТСТВО ВО СКОПЈЕ И ПРЕСЕЛУВАЊЕТО СО СЕМЕЈСТВОТО ВО САД



МАЈК ЗАФИРОВСКИ И СИМОН ТРПЧЕСКИ



НА ЗАФИРОВСКИ МУ БЕШЕ ПОДАРЕНА СЛИКА ОД ПОЗНАТИОТ КАНАДСКИ СЛИКАР ОД МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО МАЈКЛ КЛОС

дина, за почетоците од учењето на англискиот јазик, со воодушевување ја посочи сопругата Робин и трите сина, од кои едниот, заради школувањето не можел да допатува во Торонто, и со треперлив глас неколку пати ги спомна своите починати родители и тоа колку жали што тие денес не се меѓу присутните, бидејќи длабоко верува

РИ ЗА СТИПЕНДИИ И ЗА ДОНСКОТО МЕСТО



МАЈК ЗАФИРОВСКИ, ЏОН БИТОВ, САШКО НАСЕВ



ВО СВОЈОТ ГОВОР ЏОН БИТОВ ЈУНИОР СЕ ОСВРНА НА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА

дека би биле горди на успехот кој го постигнал.

"Би сакал младите во Македонија да знаат за мене, да бидам нивен модел кој ќе го следат, да веруваат дека успехот е можен, како што и јас верував во себе", рече Зафировски поздравувајќи ги присутните.

Во знак на почит на Мајк Зафировски му беше подарен релјеф со ликот на Александар Македонски. Скулпторот Славчо Спирковски од Скопје, допатува во Торонто и лично му го врач своето дело, кое го изработил по порачка од семејството Битови. На За-

фировски му беше подарена и слика од познатиот канадски сликар од македонско потекло Мајкл Клос.

Вана, ќерката на Џон Битов, на Зафировски му посака добредојде меѓу Македонците во Канада, со традиционалната погача, со која Џон Битов го поведе македонското оро.

ГОРДОСТ

На гала банкетот присуствуваше и амбасадорот на Република Македонија во Канада, д-р Сашко Насев, гене-

ралниот конзул на РМ во Торонто, Слободан Трајковски, конзулот Бранко Трајковски, генералниот конзул на РМ во Детроит, Јордан Веселинов, и пратеникот во канадскиот Парламент од македонско потекло, Љубомир Темелковски.

Поздравни писма до организаторите, до Мајк Зафировски и до сите присутни на добротворниот банкет испратија премиерот на Канада, Стивен Харпер, премиерот на провинциската Влада на Онтарио, Далтон Мек Гуинти, претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, и градоначалникот на Торонто, Дејвид Милер. Писмата можеа да се прочитаат во луксузната брошура подаре-

на на секој гостин, во која беше претставена неколкуиљадната македонска историја од античко време до денес, заедно со картата на Македонија како прва држава во Европа формирана од Филип Втори.

Според информацијата добиена од Џон Битов јуниор, на овој добротворен банкет, чии средства, пред сè, ќе бидат наменети за стипендирање талентирани студенти, како и за реновирање и за одржување на Канадско - македонското место, се собраа 1.300.000 долари, што е досегашен рекорд.

Пријатно изненадување беше и тоа што сите гости на влезната врата како подарок добиваа ЦД од Симон Трпчески.

Тој ден во ноември, во Торонто, беше исклучителна гордост да се биде Македонец.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia